



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 1 јуни 1995
Скопје
Број 28 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

638.

УКАЗ Бр. 4
од 8.05.1995 година

Врз основа на член 15 став 1 точка 16 од Законот за
одбрана („Службен весник на Република Македонија“
број 8/92),

СЕ УНАПРЕДУВА
ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ-МАЈОР
полковник Адревски Мине Јован,
ембг: 1401942450042

До сега: Командант на 1. армиски корпус во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр 08-419 Претседател
8 мај 1995 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с. р.

639.

УКАЗ Бр. 5
од 8.05.1995 година

Врз основа на член 15 став 1 точка 16 од Законот за
одбрана („Службен весник на Република Македонија“
број 8/92),

СЕ УНАПРЕДУВА
ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ-МАЈОР
полковник Туши Зини Зекедин,
ембг: 26079943450055

До сега: Помошник на Началникот на ГШ за КоВ.
Овој указ да се изврши веднаш.

Бр 08-420 Претседател
8 мај 1995 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с. р.

640.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија
(„Службен весник на РМ“ бр. 23/95) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА СИТНОЛИСНИОТ ОРИЕНТАЛСКИ СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ ОД 1995 ГОДИНА

1. На претпријатијата и другите правни лица што
произведуваат ситнолисен ориенталски суров тутун
сами или во кооперација со индивидуалните земјодел-
ски производители, за ситнолисниот ориенталски суров
тутун од родот од 1995 година се пропишува заштитна
цена од 82,00 денари за еден килограм.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува за
ситнолисен ориенталски суров тутун што се произве-
дува во Република Македонија, а се откупува според

Правилникот за единствени мерила за проценување на
квалитетот на суровиот тутун во лист („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 14/89), само за договорени количини од
15.000 тони ситнолисен ориенталски суров тутун, до-
колку во договорите склучени помеѓу претпријатијата
што вршат откуп и производителите на тутун во при-
марното производство се договори цена за откуп од
74,00 денари за еден килограм.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“.

Бр. 23-1451/1
22 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

641.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија
(„Службен весник на РМ“ бр. 23/95) и член 45 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАШТИТНА ЦЕНА НА ПЧЕНИЦАТА ОД РО- ДОТ 1995 ГОДИНА

1. На производителите на пченица од Република Ма-
кедонија се пропишува за пченицата од родот од 1995
година заштитна цена во износ од 10,00 денари и 1 кгр.
меки пченици (*Triticum aestivum*), а за тврдите пченици
(*Triticum durum*), заштитната цена се зголемува за 20%.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира
франко купувач.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за пченица
зрела, со својствен изглед, миризба и вкус, здрава без
знаци на мувла, без вкус и миризба, употреблива за
човечка исхрана, незаразена од пченички болести и
штетници со 2% примеси, со 13% влага и со 76 кило-
грами хектолитарска маса, 11,5 сурови протеини и седи-
ментациона вредност најмалку 30 (согласно одредбите
на Правилникот за стандарди за земјоделски производи
наменети за индустриски преработки („Службен лист
на СФРЈ“ бр. 37/78), кој со член 5 од Уставниот закон за
спроведување на Уставот на Република Македонија
(„Службен весник на РМ“ бр. 52/91) е преземен како
републички пропис.

4. Ако пченицата има поголем или помал процент на
примеси или влага од процентот што е предвиден од
точка 3 на оваа одлука, заштитната цена за процентот
на примесите или влагата ќе се намали, односно ќе се
зголеми за истиот процент. Кршените зрна, помали од
половина се сметаат како примеси.

Ако пченицата има поголема или помала хектоли-
тарска маса од хектолитарската маса што е предвидена
во точка 3 на оваа одлука, заштитната цена се зголе-
мува односно се намалува за 0,50 за секој килограм над
или под предвидената хектолитарска маса. Ако пчени-
цата има хектолитарска маса поголема од 80 кило-
грами, заштитната цена се зголемува само до 80 кило-
грами хектолитарска маса.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1443/1

22 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

642.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНЗЕРВИРАН ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

1. Со оваа одлука се определува локацијата за изградба на погон за производство на конзервиран зеленчук и овошје, на КП. бр. 1345/1, 1346, 1347/1 и 1347/3, КО „Крклино“, во м.в. „Врчва“, со вкупна површина од 2.500 м², на подрачјето на општината Битола, чии инвеститори ќе бидат Спироски Трајче и Трајанка од Битола и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1381/1
22 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

643.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ИБРАИМ ТЕМО“ С. СТРИМНИЦА-ТЕТОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ибраим Темо“ с. Стримница – Тетово, се именуваат:

Садулах Алили, професор во ТУЦ „Гоце Стојчевски“ – Тетово и

Енис Беџети, советник во Педагошкиот завод ПЕ Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1925/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

644.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПАШКО ВАСА“ С. ГРУПЧИН – ТЕТОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Пашко Васа“ с. Групчин – Тетово, се именуваат:

Музафер Рамадани, индивидуален работоводен орган на „Луиџ Гуракуќи“ – с. Желино и

Музафер Бесими, матичар во Месната канцеларија во село Групчин.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1924/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

645.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91, 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ДЕРВИШ ЦАРА“ – С. ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ-ТЕТОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Дервиш Цара“ с. Долно Палчиште – Тетово, се именуваат:

Енвер Рустемовски, индивидуален работоводен орган на ОУ „11 Октомври“ – с. Урвич и

Агим Шерифи, член на ИО на СО Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1931/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

646.

Врз основа на член 251 став 5 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГОРГИЈА ПУ-
ЛЕВСКИ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Горгија Пулевски“ – Скопје, се именуваат:

Владимир Соколовски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Мирко Соколовски, професор по математика во МУЦ „Панче Караџов“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1906/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

647.

Врз основа на член 251 став 5 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ ЗА ВОЗРАСНИ
„А.С. МАКАРЕНКО“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ за возрасни „А.С. Макаренко“ – Скопје се именуваат:

Бојан Костиќ, секретар на ОУ „Петар Здравковски-Пенко“ – Скопје и

Неда Николова, психолог во ОУ „Рајко Жинзифов“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1904/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

648.

Врз основа на член 251 став 5 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ИСМАИЛ КЕМА-
ЛИ“ СЕЛО НЕРАШТЕ-ТЕТОВО**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Исмаил Кемали“ село Нераште-Тетово“ се именуваат:

Бајрам Јашари, индивидуален работоводен орган на ОУ „Фаик Коница“ село Доброште и

Изаир Вејсели, дипломиран економист, вработен во ХЕК „Југохром“ – Јегуновце.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1905/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

649.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО РО ЦОУ „МИРЧЕ
АЦЕВ“ СЕЛО БАЧ-БИТОЛА**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО ЦОУ „Мирче Ацев“ село Бач – Битола, се именуваат:

Вељо Тантарџов, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Наум Симјановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1909/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

650.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ДАМЕ ГРУЕВ“ С.
ГРАДСКО – Т. ВЕЛЕС**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Даме Груев“ с. Градско-Титов Велес, се именуваат:

Ване Тасков, раководител на производство во ЗИК „Вардар“ – Градско и

Гоце Јовановски, дипл. правник, вработен во Подрочно отделение Титов Велес на Републичката геодетска управа.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1917/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

651.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – БИТОЛА

1. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Свети Кирил и Методиј“ – Битола, се именуваат:

Славко Котевски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Дејан Ристевски, одборник во СО Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1916/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

652.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ГОРГИ СУГАРЕВ“ – БИТОЛА

1. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Горги Сугарев“ – Битола, се именуваат:

Петруш Петровски, одборник во СО Битола и

Соколе Штрковски, заменик на директорот на ЕМУЦ „Горги Наумов“ – Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1915/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

653.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ВЕРА КОТОРКА“ С. КЛЕЧОВЦЕ – КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Вера Которка“ с. Клецовце-Куманово, се именуваат:

Перо Величковски, вработен во Уметничката галерија – Куманово и

Круне Младеновски, индивидуален работоводен орган на ОУ „11 Октомври“ – Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1918/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

654.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА „МАКЕДОНИЈА“ – ПРИЛЕП

1. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за спорт и рекреација „Македонија“ – Прилеп, се избираат:

Јане Џингоски, индивидуален работоводен орган на ЕТУЦ „Кузман Јосифовски-Питу“ – Прилеп и

Петар Чешелкоски, индивидуален работоводен орган на ЕМУЦ „Ристо Ристевски-Ричко“ – Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1910/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

655.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ – ПРОБИШТИП

1. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Злетовски рудар“ – Пробиштип, се избираат:

Душан Николовски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Чедо Крстев, професор во ЦОУ „Наум Наумовски – Борче“ – Пробиштип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1908/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

656.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Димитар Македонски“ – Скопје, се именуваат:

Игнатие Богдановски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Никола Марковски, доктор по медицина, специјалист по општа медицина во Здравствен дом – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1929/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

657.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УТУЦ „ЛАЗАР ТА-
НЕВ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на УТУЦ „Лазар Танев“ – Скопје, се избираат:

Зоран Петрески, потпретседател на Собранието на град Скопје и

Живко Тодоровски, заменик на секретарот на Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1922/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

658.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА „КОЧО РАЦИН“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Кочо Рацин“ – Скопје, се избираат:

Ефтим Клетников, писател, уредник на „Жена“ и Димитрија Ристовски, индивидуален работоводен орган на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1911/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

659.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СПОМЕН ДОМОТ НА
КУЛТУРАТА „КОЧО РАЦИН“ – КИЧЕВО**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Спомен домот на културата „Кочо Рацин“ – Кичево, се избираат:

Ване Наумовски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Аце Илиевски, директор на РЕК „Осломеј“ – Кичево

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1907/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

660.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА „ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Глигор Прличев“ – Охрид, се избираат:

Димитрија Врезоски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Љубомир Дуданов, помошник на директор на А.Д. за осигурување – Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1912/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

661.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА „АЦО ШОПОВ“ – ШТИП**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Ацо Шопов“ – Штип, се избираат:

Тодор Максимов, професор на Педагошката академија во Штип и

Невенка Нацакова, стручен соработник за драмски дејности во Пионерскиот дом „Вита Поп Јорданова“ – Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1913/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

662.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ВПОС „СТРУМИЧКИ
СЛИВ“ – СТРУМИЦА**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ВПОС „Струмички слив“ – Струмица, се избираат:

Васил Печков, началник на Општинскиот штаб за цивилна заштита и

Томе Атанасов, дипл. инж. агроном, вработен во АДМС ЗИК „Струмица“ ДОО „Кооперација“ – Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1914/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

663.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШ-
ТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА „НА-
РОДЕН МУЗЕЈ“ – ОХРИД**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за заштита на спомениците на културата „Народен музеј“ – Охрид, се избираат:

Јане Ангелоски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Теофил Дамјановски, индивидуален работоводен орган на ОУ „Свети Климент Охридски“ – Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1920/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

664.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА КОМБИНИРАНАТА
ДЕТСКА УСТАНОВА „РАДА ПОЦЕВА“ – КАВА-
ДАРЦИ**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган во Комбинираната детска установа „Рада Поцева“ – Кавадарци, се избираат:

Вера Бојкова, секретар на Општинскиот одбор на Црнениот крст – Кавадарци и

Стојко Мурцевалевски, претседател на Советот на ССМ на Општина Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1928/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

665.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДЕТСКОТО ОДМО-
РАЛИШТЕ „ПЕЛИСТЕР“ – БИТОЛА**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Детското одморалиште „Пелистер“ – Битола, се избираат:

Наум Симјановски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Кире Видимче, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1926/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

666.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОУ „ЖИВКО БРАЈ-
КОВСКИ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Живко Брајковски“ – Скопје, се именуваат:

Трајко Спасовски, советник во Министерството за стопанство и

Бранислава Јовановска, инженер, вработена во А.Д. „Наум Наумовски-Борче“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1919/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

667.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУ-
РАТА „ДРАГИ ТОЗИЈА“ – РЕСЕН**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Драги Тозија“ – Ресен, се избираат:

Кире Крстевски, секретар на Собранието на општина Ресен и

Крсте Чаушевски, вработен во Управата за јавни приходи Ресен.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1923/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

668.

Врз основа на член 48 став 4 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИ-
СИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА
„ВАНЧО ПРКЕ“ – ВИНИЦА**

1. За член на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Народната библиотека „Ванчо Прке“ – Винаца, се избира

Стево Манојлов, наставник во ЦОУ „Славчо Стојменски“ – Винаца.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1921/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

669.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУ-
ВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА „СНЕЖАНА“ –
СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување и воспитување на деца „Снежана“ – Скопје, се избираат:

Софија Стефановска, индивидуален работоводен орган на РО за згрижување и воспитување на деца „13 Ноември“ – Скопје и

Слободанка Газепова, индивидуален работоводен орган на РО за згрижување и воспитување на деца „Орце Николов“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1927/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

670.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитување и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91, 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ТОДОР АР-
СОВ“ С. ЗРНОВЦИ-КОЧАНИ**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Тодор Арсов“ с. Зрновци-Кочани, се именуваат:

Јован Глигоров, директор на ЗЗ „Зрновка“ – Зрновци и

Лилјана Јовчевска, доктор по медицина, вработена во Здравствената амбуланта во село Зрновци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1930/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

671.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитување и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ С. ОБЛЕШЕВО – КОЧАНИ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Климент Охридски“ с. Облешево – Кочани, се именуваат:

Ѓорѓи Марковиќ, матичар во Месната канцеларија во село Облешево и

Стојанчо Стефанов, наставник по биологија во село Чифлик.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1957/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

672.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитување и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „РАДЕ КРАТО-
ВЧЕ“ – КОЧАНИ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Раде Кратовче“ – Кочани, се именуваат:

Милан Ангелов, СОФКА – Кочани и

Софија Димитрова, вработена во Детската градинка „Павлина Велјанова“ – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1958/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

673.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитување и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУ-
БЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
С. КОНЧЕ – РАДОВИШ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Гоце Делчев“ с. Конче – Радовиш, се именуваат: Цветанка Филипова, градежен инженер, вработена во ГРО „Бетон“ – Радовиш и

Јонче Трајков, ветеринарен лекар, вработен во Ветеринарната станица – Радовиш.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1960/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

674.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – СВЕТИ НИКОЛЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе, се именуваат:

Димче Поцков, судија на Општинскиот суд во Свети Николе и

Владо Иванов, директор на ВРО „Мавровица“ – Свети Николе.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1961/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

675.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БУТЕЛ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Свети Климент Охридски“ Бутел – Скопје, се именуваат:

Трајче Колев, индивидуален работоводен орган на ОУ „Никола Вапцаров“ – Скопје и

Мице Јошевски, наставник во ОУ „Живко Брајковски“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1962/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

676.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Рајко Жинзифов“ – Скопје, се именуваат:

Нада Камберска, наставник во ОУ „Петар Здравковски – Пенко“ – Скопје и

Соња Ристевска, психолог во ОУ „Петар Здравковски – Пенко“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1963/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

677.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кузман Јосифовски-Питу“ – Скопје, се именуваат:

Петар Ивановски, град. инж. на работа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и

Кирил Галевски, вработен во Републичката геодетска управа.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1965/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

678.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БОРИС КИДРИЧ“ С. САРАЈ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во ЦОУ „Борис Кидрич“ с. Сарај – Скопје, се именуваат:

Ванчо Тасев, правник на работа во Собранието на општина Карпош и

Агим Мемети, психолог во ЦОУ „Емин Дураку“ с. Буковиќ, Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1966/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

679.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ХЕМИСКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „МАРИЈА КИРИ-СКЛОДОВСКА“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на Хемискиот училишен центар „Марија Кири-Склодовска“ – Скопје, се именуваат:

Љупчо Карапетковски, дипломиран правник, вработен во АД Циментара – Скопје и

Вера Цветковска, дипломиран психолог, раководител на кадровската служба при АД ОХИС – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1941/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

680.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЕУЦ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ – БИТОЛА**

1. Се разрешуваат досегашните претставници на Републиката во Советот на ЕУЦ „Јане Сандански“ – Битола:

Димитар Димитров и Трајан Мицевски.

2. За претставници на Републиката во Советот на ЕУЦ „Јане Сандански“ – Битола, се именуваат:

Љупчо Гошевски, одборник во СО Битола и
Лилјана Наумовска, вработена во работничкиот универзитет – Битола

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1903/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

681.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ – БИТОЛА**

1. За претставници на Републиката во Советот на УСО „Јосип Броз Тито“ – Битола се именуваат:

Бранирод Михајловски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

д-р Душан Ристевски, директор на Педагошката академија – Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1939/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

682.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско – уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „КОЧО РАЦИН“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на Домот на културата „Кочо Рацин“ – Скопје, се именуваат:

д-р Васил Тоциновски, професор на Филолошкиот факултет – Скопје и

Бранко Цветковски, уредник во ИК „Култура“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1940/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

683.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско – уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МЛАДИНСКИОТ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на Младинскиот културен центар-Скопје, се именуваат:
Владо Станковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и
Илија Гоцевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1946/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

684.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ПАШКО ВАСА“ С. ГРУПЧИН – ТЕТОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Пашко Васа“ с. Групчин – Тетово, се именуваат:
Маир Авзиу, советник во Собранието на СО Тетово и
Камил Целадини, советник во Педагошкиот завод на Македонија ПЕ – Тетово

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1953/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

685.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Војдан Чернотрински“ – Скопје, се именуваат:
Мице Мицевски, професор во ГУЦ „Здравко Цветковски“ – Скопје и
Трајче Велков, дипл. правник на работа во СО Карпош – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1964/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

686.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ – ПРОБИШТИП

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Брака Миладиновци“ – Пробиштип, се именуваат:

Станка Ристовска, педагог во УЦСО „Наум Наумовски-Борче“-Пробиштип и

Мијалче Митев, индивидуален работодаден орган на Ученичкиот дом „Доне Божинов“ – Пробиштип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1951/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

687.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ЕДИНСТВО“ – МАКЕДОНСКИ БРОД

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Единство“ – Македонски Брод, се именуваат:

Љубомир Кузмановски, професор во УЦСО „Свети Наум Охридски“ – Македонски Брод и

Богоја Радески, индивидуален работодаден орган на Домот на културата „25 Мај“ – Македонски Брод.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1932/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

688.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ СЕЛО БОСИЛЕВО – СТРУМИЦА**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ село Босилево – Струмица, се именуваат:

Ристо Митевски, ветеринарен техничар во Ветеринарната станица во село Босилево и

Панче Ѓорѓиев, инженер по земјоделство, вработен во ЗИК „Струмица“ – Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1933/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

689.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ХАСАН ТАХСИМИ“ С. СЕДЛАРЕВО – ТЕТОВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Хасан Тахсими“ с. Седларево – Тетово, се именуваат:

Акиф Бетули, матичар во село Седларево и
Халим Халими, вработен во ОУ „Пашко Васа“ – с. Групчин.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1934/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

690.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „ВАНЧО ПРКЕ“ – ШТИП**

1. За претставници на Републиката во Советот на Работничкиот универзитет „Ванчо Прке“ – Штип, се именуваат:

Иван Кротев, правник вработен во Центарот за музичко образование Штип и

Никола Зенделов, професор во УТЦ „Димитар Мирасчиев“ – Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1942/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

691.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ИСМАЛИЛ КЕМАЛИ“ С. НЕРАШТЕ – ТЕТОВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Исмаил Кемали“ с. Нераште – Тетово, се именуваат:

Бајрам Селмани, педагог во ОУ „Лирија“ – Тетово и

Хасан Зулбеари, професор во УЦ „Моша Пијаде“ – Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1954/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

692.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ДЕМИР ХИСАР**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Гоце Делчев“ – Демир Хисар, се именуваат:

Вангелко Лозановски, професор во УЦ „Крсте П. Мисирков“ – Демир Хисар и

Александар Трајковски, технички директор во ЈГЗКП „Комуналец“ – Демир Хисар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1902/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

693.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – ТИТОВ ВЕЛЕС**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ – Титов Велес, се именуваат: Драган Чолаков, адвокат во пензија – Титов Велес и Македонка Јанчевска, инд. раб. орган на Пионерскиот дом „Горе Органциев“ – Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1901/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

694.

Врз основа на член 30 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/89 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Работничкиот совет на Зоолошката градина „Скопје“ – Скопје, се именуваат:

д-р Мишо Адамов, вработен во Ветеринарниот институт – Скопје,

Мери Јанева, професор по биологија во Гимназијата „Никола Карев“ – Скопје и

Благоја Крстевски, вработен во Меѓуопштинската ветеринарна инспекција на град Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1949/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

695.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за Новинско-издавачката работна организација Службен весник на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/80) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Издавачкиот совет на НИРО Службен весник на Република Македонија се именуваат:

Димитар Илиевски, член на Извршниот одбор на Собранието на општина Центар и

Миодрог Атанасоски, член на ИО на СО Центар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1950/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

696.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – С. ДРАЧЕВО – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Климент Охридски“ – с. Драчево – Скопје, се именуваат:

Милка Дескова, професор по македонски јазик во ОУ „Кузман Шапкаров“ – нас. Драчево – Скопје и

Весна Ристевска, с. Драчево, ул. „Речиште“ бр. 8 – Драчево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1900/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

697.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, и 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА БИБЛИОТЕКАТА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – СКОПЈЕ**

1. За претставници на Републиката во Работничкиот совет на Библиотекавата „Браќа Миладиновци“ – Скопје, се именуваат:

Димитар Димитровски, помошник на директорот на НУБ „Климент Охридски“ – Скопје и
д-р Томе Саздов, професор на Филолошкиот факултет Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1938/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

698.

Врз основа на член 92 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ број 20/74, 15/86, 51/88, 20/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 37/91 и 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ПОС ЗА ШУМАРСТВО „ШАР“ – ГОСТИВАР**

1. За претставници на Републиката во Советот на ПОС за шумарство „Шар“ – Гостивар, се именуваат:

Славе Арсовски, професор во Економското училиште „Чеде Филиповски“ – Гостивар и

Бранислав Мицковски, дипломиран машински инженер, директор на ОП „Центромак“ – Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1935/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

699.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „НИКОЛА КАРЕВ“ – ПРОБИШТИП**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Никола Карев“ – Пробиштип, се именуваат:

Станко Гичев, раководител на ОУ „Наум Наумовски-Борче“ – Пробиштип

Ванчо Павлов, професор во УЦСО „Наум Наумовски-Борче“ – Пробиштип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1952/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

700.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ИБРАИМ ТЕМО“ – С. СТРИМНИЦЕ – ТЕТОВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Ибраим Темо“ с. Стримнице – Тетово, се именуваат:

Авди Муртезани, секретар на СО Тетово и
Хаќи Мислими, секретар на ОУ „Братство-Мигеми“ – Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1955/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

701.

Врз основа на член 13 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ФЕСТИВАЛОТ ЗА ЗАБАВНИ МЕЛОДИИ „МАКФЕСТ“ – ШТИП**

1. За претставник на Републиката во Советот на фестивалот за забавни мелодии „МАКФЕСТ“ – Штип, се именува

Санде Џамбазовски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1936/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

702.

Врз основа на член 30 од Законот за физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 35/84 и 11/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА „МАКЕДОНИЈА“ – ПРИЛЕП**

1. За претставници на Републиката во Советот на РО за спорт и рекреација „Македонија“ – Прилеп, се именуваат:

Димче Настоски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Јордан Божиноски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1937/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

703.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА САМОСТОЈНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „МИРЧЕ АЦЕВ“ – С. КУЧИЧИНО-КОЧАНИ**

1. За претставници на Републиката во Советот на СОУ „Мирче Ацев“ с. Кучичино – Кочани, се именуваат:

Ирина Хациева, одборник во СО Кочани и
Димитар Топуков, дипл. правник на работа во ЗИК „Кочанско Поле“ – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1956/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

704.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“) број 16/85, 29/86 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УСО „ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ“ – ТИТОВ ВЕЛЕС**

1. За претставници на Републиката во Советот на УСО „Димитрија Чуповски“ – Титов Велес, се именуваат:

Надица Андреевска, судија од Општинскиот суд во Титов Велес и

Пандора Начева, наставник на ОУ „Блаже Коневски“ – Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1967/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

705.

Врз основа на член 161 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81, 37/87, 20/90, 23/90 и 24/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 51/92, 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ВПОС „СТРУМИЧКИ СЛИВ“ – СТРУМИЦА**

1. За претставник на Републиката во Работничкиот совет на ВПОС „Струмички слив“ – Струмица, се именува:

Никола Дончев, дипломиран економист на работа во Заводот за платен промет – Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1947/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

706.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ПРИ ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „АЦО ШОПОВ“ – ШТИП**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе при Домот на културата „Ацо Шопов“ – Штип, се именуваат:

Благој Читкушев, индивидуален работоводен орган на Домот на младите – Штип и

д-р Благој Китанов, професор на Педагошката академија во Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1948/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

707.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ
ВО РО ОУ „ПЕЦО ДАСКАЛОТ“ СЕЛО ДОЛНЕНИ – ПРИЛЕП**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во РО ОУ „Пецо Даскалот“ село Долнени-Прилеп, се именуваат:

Владо Маркоски, доктор по стоматологија, вработен во Медицинскиот центар-Прилеп и
Милан Христоски, адвокат од Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1943/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

708.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ
ВО РО ОУ „КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ“ – С. ТОПОЛЧАНИ – ПРИЛЕП**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во РО ОУ „Круме Волнароски“ с. Тополчани-Прилеп, се именуваат:

Миле Петанчески, вработен во Центарот за заштита од градобитнина и
Благоја Стојаноски, вработен во Месната канцеларија во с. Канатларци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1944/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

709.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ
ВО ОУ „ВЕРА КОТОРКА“ С. КЛЕЧОВЦЕ – КУМАНОВО**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во ОУ „Вера Которка“ с. Клецовце – Куманово, се именуваат:

Зоран Димитриевски, вработен во ФМК „Искра“ – Куманово, живее во село Клецовце и

Радмила Јовановска, дипломиран економист, вработен во ПЕ на Министерството за образование и физичка култура – Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1945/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

710.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ
НА ОУ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЌ“ – СЕЛО СТАРО НАГОРИЧАНЕ – КУМАНОВО**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на ОУ „Светозар Марковиќ“ с. Старо Нагоричане – Куманово, се именуваат:

Чедо Николиќ, земјоделец од Старо Нагоричане и
Милош Алексовски, индивидуален работодаден орган на ОУ „Магдалена Антова“ – Карпош.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1959/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

711.

Врз основа на членовите 247 и 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТИ- НИТЕ ВО СОБРАНИЕТО И ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИД- СКИ“ – БИТОЛА

1. За претставници на општините во Собранието на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола, се именуваат:

Битола:

Тереза Јанчевска, одборник во СО Битола и Кире Видимче, пратеник во Собранието на Република Македонија.

Ресен:

Митко Ристовски, пратеник во Собранието на Република Македонија и Насип Бекири, претседател на ИО на СО Ресен.

Охрид:

Душко Илоски, економист, вработен во „Инекс – Горица“ – Охрид и Марјан Котлар, пратеник во Собранието на Република Македонија.

Струга:

Стефан Кукунешоски, секретар на СО Струга и Стојче Ковачевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

Дебар:

Јусуф Војника, директор на Медицинскиот центар – Дебар и Алија Исламовски, индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Моша Пијаде“ – Центар Жупа.

Кичево:

Оливера Ефтимовска, педагог во ЦОУ „Христо Узунов“ – с. Другово и Николина Трајановска, пратеник во Собранието на Република Македонија.

Македонски Брод:

Боривој Мишкоски, раководител на ОЕ Македонски Брод на Министерството за образование и физичка култура и

Рате Савев, професор во УЦСО „Свети Наум Охридски“ – Македонски Брод.

Прилеп:

Рубинчо Белчески, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Петар Чешелковски, инд. работоводен орган во „Ристо Ристески – Ричко“ – Прилеп.

Крушево:

Коста Прешоски, професор во УЦСО „Наум Наумовски – Борче“ – Крушево и

Живко Пачешкоски, индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ – с. Бучин.

Демир Хисар:

Цветко Котевски, раководител во А.Д. „Слобода“ – Охрид, ф-ка за жичани производи – Демир Хисар и Сузана Крстевска, финансов книговодител во Болницата за душевни болести во Демир Хисар.

2. За претставници на општините во Советот на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ Битола, се именуваат:

Битола:

Константин Петковски, индивидуален работоводен орган на ЕМУЦ „Горги Наумов“ – Битола.

Ресен:

Кире Китевски, секретар на СО Ресен.

Охрид:

Димитар Смилевски, началник на ПО во Охрид на Архивот на Македонија.

Струга:

Раде Кутиновски, претседател на СО Струга.

Дебар:

Гоце Јакшевски, општински јавен правобранител – Дебар

Кичево:

Цена Станковска, секретар на ПЕ Кичево на Министерството за образование и физичка култура.

Македонски Брод:

Пецо Стојкоски, претседател на СО Македонски Брод.

Прилеп:

Димче Настески, пратеник во Собранието на Република Македонија.

Крушево:

Петар Ристевски, водител на ОЕ Крушево на Министерството за образование и физичка култура.

Демир Хисар:

Јосив Радевски, доктор по стоматологија, раководител на Одделението за ортодонција при Здравствениот дом во Демир Хисар.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-1899/1
16 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

712.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана 10 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за усвојување на предлог измените на Деталниот урбанистички план за Населба „РАЧА“ во Охрид, донесена од Собранието на Општината Охрид на 6 ноември 1990 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по поднесена иницијатива на Менка Арсова од Скопје поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Законот.

4. На седницата Судот утврди дека на 6 ноември 1990 година Собранието на Општината Охрид ја донело оспорената одлука. Исто така, утврди дека пред нејзиното донесување Собранието на општината донело решение за ставање на јавен увид на нацрт-одлуката од 16 јули до 31 јули 1990 година. Во решението е предвидено дека за време на јавниот увид стручни лица треба да даваат стручно образложение и да ги прибавуваат предлозите и забелешките по планот. Понатаму, во решението е предвидено дека претресот по нацрт планот ќе се одржи на собир на работни луѓе и граѓани на 3 август 1990 година. Меѓутоа, Судот утврди дека нема докази дали нацрт-планот е изложен на јавна расправа и дали по него биле изнесени одредени забелешки од граѓаните и други заинтересирани лица, како и дали надлежниот орган дал образложение за неприфатените забелешки.

5. Согласно член 31 став 4 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/85 и 18/89) кој важел во времето на донесувањето на платниот, просторниот и урбанистичкиот план задолжително се ставаат во фазата на нацрт-план на јавен увид и јавна расправа, а според член 33 од означениот Закон, собранието на општината ги разгледува мислењата и забелешките од јавниот увид и јавната расправа и за неприфатените забелешки дава образложение, што е составен дел од документацијата на планот.

Според измените на член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90) на протот на просторниот и урбанистичкиот план задолжително се ставаат на јавна расправа, а според став 4 на овој член јавната расправа се спроведува со излагање на плановите најмалку 15 дена во соодветна просторија на месната заедница, а забелешките на граѓаните и другите заинтересирани лица се доставуваат до органот надлежен за работите на урбанизмот во писмена форма во рок од 15 дена по завршувањето на јавната расправа.

6. Со оглед на тоа што во конкретниот случај Собранието на Општината донело решение за ставање на јавен увид на нацрт планот, меѓутоа, нема докази дека оваа постапка е спроведена според Законот, поради што Судот оцени дека оспорената Одлука не е во согласност со означените одредби од Законот.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова одлука.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У. бр. 152/94
10 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

713.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана 10 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 4 од Одлуката за утврдување придонес за употреба на градежно земјиште, донесена од Собранието на Општина Неготино („Службен гласник на Општина Неготино“ бр. 3/93).

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување законитоста на став 2 од член 2 од Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на придонес за употреба на градежно земјиште, донесена од Собранието на Општина Неготино („Службен гласник на Општина Неготино“ бр. 2/94).

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, по сопствена иницијатива, со Решение У. бр. 168/94, 167/94 од 15 февруари 1995 година поведе постапка за оценување законитоста на одредбите од одлуките означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со член 39 и член 41 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, 18/89 и 21/91).

5. Во одговорот на решението, Собранието на Општина Неготино достави Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на придонес за употреба на градежно земјиште („Службен гласник на Општина Неготино“ бр. 3/93 и 2/94), донесена од Собранието на 4 мај 1995 година.

6. На седницата Судот утврди дека според член 4 од Одлуката за утврдување придонес за употреба на градежно земјиште, одлука за користење на средствата од употребата на градежното земјиште донесува органот за уредување на градежното земјиште, а за Демир Ка-

пија одлука донесува месната заедница. Според ставот 2 на членот 2 од Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на придонес за употреба на градежното земјиште, органот за уредување на градежното земјиште, средствата што припаѓаат на месните заедници Демир Капија, Криволак и Тимјаник ги враќа на овие месни заедници, кои потоа донесуваат одлуки за користење на средствата според утврдената намена.

Разгледувајќи ги измените и дополнувањата на Одлуката, Судот утврди дека оспорената одредба од член 4 од оваа одлука не е изменета, па според тоа овластувањето на органот за уредување на градежното земјиште на Општината Неготино и на месната заедница Демир Капија да донесуваат одлуки за користење на средствата од надоместот за употреба на градежното земјиште останува и понатаму во сила.

7. Според член 39 од Законот за градежното земјиште уредувањето на градежното земјиште се врши врз основа на програма, а според ставот 2 од овој член програмата ја донесува општината врз основа на урбанистичкиот план, а по претходна согласност на органот на управата надлежен за работите на урбанизмот во делот на неговата надлежност. Според член 41 од Законот, уредувањето на градежното земјиште се финансира од средствата остварени од неговото доделување, од надоместоците за уредувањето, односно за употребата на градежното земјиште, од средствата на комуналните организации, средствата од самопридонес и други средства. Средствата од став 1 на овој член се утврдуваат со програма.

Со оглед на тоа што со означената одредба користењето на средствата од надоместокот за употреба на градежното земјиште се врши со одлука на органот за уредување на градежното земјиште, односно на месната заедница Демир Капија, Судот оцени дека не е во согласност со член 39 и член 41 од Законот за градежното земјиште.

Понатаму, Судот утврди дека со членот 1 од Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на придонес за употреба на градежно земјиште се менува членот 2 став 2 од Одлуката со тоа што, средствата од придонесот за употреба на градежното земјиште се уплатуваат на жиро сметка на органот за уредување на градежно земјиште за Општина Неготино, а се реализираат согласно Програмата за уредување на градежното земјиште за Општина Неготино. Програмата ја донесува Собранието, по претходна согласност на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

Со оглед на тоа што со измените на оваа оспорена одредба е извршено усогласување во однос на надлежноста на месните заедници да донесуваат одлуки за користење на средствата од придонесот за употреба на градежното земјиште и што оспорената одредба престана да важи, Судот оцени дека нема основ за натамошно водење на постапката.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У. бр. 186/94, у.бр. 187/94
10 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

714.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 1 и член 112 од Уставот на Република Македонија, и член 71 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 95-а ставовите 3 и 4 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80, 26/80, 18/82, 13/86, 28/88, 27/89, 10/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/93).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива од Здружението на возачите: Штип, Струмица, Кочани, Делчево, Берово и Радовиш поведе постапка за оценување уставноста на член 95-а ставовите 3 и 4 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со член 55 ставовите 1 и 2 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 95-а став 1 од Законот, покрај надоместокот од точката 3 на член 95 од овој закон, може да се пропише посебен надоместок на друмските моторни возила за давање на техничка помош и информации на моторизирани учесници во сообраќајот на јавните патишта, за отстранување од јавните патишта на оштетените возила и возилата во дефект, како и за други работи од значење за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на јавните патишта.

Со ставот 2 на овој член од Законот се определува дека висината на надоместокот од став 1 на овој член ја утврдува Владата на Република Македонија, во ставот 3 се утврдува дека средствата од посебниот надоместок се приход на Авто-мото сојузот на Македонија и ќе се користат за намените од став 1 на овој член според посебна годишна програма што се донесува со согласност со Владата, а според ставот 4 на овој член од Законот, Авто-мото сојузот на Македонија е должен на Владата на Република Македонија да и поднесува годишен извештај за извршување на програмата од став 3 на овој член.

5. Според член 55 став 1 од Уставот се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото, а според став 2 од овој член, Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот.

Со член 56 став 1 од Уставот се определува дека сите природни богатства на Републиката, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба како и предметите и објектите од особено културно и историско значење определени со закон се добра од општ интерес за Републиката и уживаат посебна заштита. Според ставот 2 од овој член на Уставот, со закон се уредуваат начинот и условите под кои определени добра од општ интерес за Републиката можат да се отстапат на користење.

Тргнувајќи од тоа дека со одредбите на член 95-а ставовите 3 и 4 од Законот за патишта се утврдува средствата од посебниот надоместок на друмските моторни возила за давање на техничка помош и информации на моторизирани учесници во сообраќајот на јавните патишта, за отстранување од јавните патишта на оштетените возила и возила во дефект, како и за други работи од значење за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на јавните патишта, се приход на Авто-мото сојузот на Македонија, Судот оцени дека од содр-

жината на овие одредби произлегува дека друг субјект не може да ги врши овие услуги на патот, бидејќи се доверуваат на овој сојуз, а на тој начин Сојузот се доведува во повластена, односно монополска положба и монополско однесување на пазарот, поради што утврди дека тие не се во согласност со одредбите на член 55 ставовите 1 и 2 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 87/95
10 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

715.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 2 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВААТ Правилата на работодавецот за работните односи, донесени од Советот на Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија на 20 октомври 1994 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по поднесена иницијатива од Стево Димовски од Скопје поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со член 32 став 5 од Уставот и одредбите на Законот за работните односи.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорените правила се уредуваат прашањата од работниот однос на вработените во Стручната служба на Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, а кои се однесуваат на: засновање на работен однос, распоредување на работното место, работно време, годишен одмор, отсуство од работа, работа ноќе, наплата на штета, надомест на штета на работникот, престанок на работниот однос, заштита на правата на работниците, привремени и повремена работи, работна дисциплина, материјална одговорност, заштита при работа, информирање на работниците, деловна тајна и органи кои одлучуваат за работните односи.

5. Според член 32 став 5 од Уставот остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Со член 1 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93) е утврдено дека со овој закон се уредува остварувањето на правата, обврските и одговорностите на работникот и работодавецот од работниот однос, а под работен однос, согласно ставот 2 од овој член, се подразбира договорен однос меѓу работникот и работодавецот, заради вршење на определени работи и остварување на правата и обврските од тој однос.

Според член 2 од Законот, работниот однос се уредува со овој или со друг закон и колективен договор,

според член 3 став 1, работникот заснова работен однос доброволно на начин и под услови утврдени со закон и колективен договор, а според ставот 2 на овој член, работниот однос може да престане само на начин и под услови утврдени со закон.

Понатаму, со член 84 став 1 од Законот е утврдено дека со колективен договор се доуредуваат во согласност со закон и со други прописи, правата, обврските и одговорностите на работниците и на работодавецот од работен однос како и обемот и начинот на остварување на правата и обврските и другите одредби за прашања од интерес за работниците и работодавецот, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови. Колективниот договор, согласно став 2 од овој член на Законот, се применува непосредно и е задолжителен за организацијата на работниците и на работодавите кои го склучиле и за сите работници и работодавци во чие име договорот е склучен.

Колективниот договор, согласно член 87 од Законот, се склучува на ниво на Република, гранка, односно работодавец.

Според член 90 од Законот, на ниво на работодавец колективен договор склучуваат управниот одбор или друг соодветен орган на управување утврден со закон, односно со статутот на работодавецот, односно работодавецот и синдикатот.

Тргувајќи од содржината на наведените уставни и законски одредби јасно произлегува, дека остварувањето на правата на вработените и нивната положба, па според тоа и уредувањето и доуредувањето на остварувањето на правата, обврските и одговорностите на работникот и работодавецот од работен однос, се предмет на уредување на закон и колективен договор.

При заземањето на ваков став, Судот ценеше дека правата и обврските на работодавецот конкретно се утврдени со Законот за работните односи, така што, од содржината на неговите одредби нема можност ниту се утврдува обврска да донесува посебен општ акт за уредување на работните односи, како што е оспорениот акт. Притоа, основот што е искористен за донесување на оспорените Правила, а тоа е членот 5 од Законот за работните односи, според кој правата од работен однос утврдени со Уставот, закон и колективен договор не можат да се одземат или ограничат со акти и дејствија на работодавецот, не може да биде основ за донесување на наведените Правила, ниту пак, тие можат да бидат замена за колективниот договор што се склучува на ниво на работодавец, поради што Судот утврди дека тие не се во согласност со член 32 став 5 од Уставот и одредбите на Законот за работните односи.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.

У. бр. 16/95
10 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

716.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 26 април 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за утврдување општ интерес за изградба на хотел-делукс на локалитетот на

плоштадот „Маршал Тито“ во Скопје, донесена од Владата на Република Македонија на 11 февруари 1992 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/92).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијативата на д-р Мирослав Грчев и д-р Влатко Корбар од Скопје, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со закон.

4. Судот на седницата утврди дека со точката 1 од Одлуката се утврдува локација за изградба на хотел-делукс со капацитет од 450 легла. Составен дел на Одлуката, според точката 2, е графичкиот приказ на локацијата во кој се утврдени одделни елементи за определување условите за градба, а точката 3 содржи одредба за нејзиното влегување во сила.

Судот, исто така, утврди дека за централното градско подрачје постои детален урбанистички план донесен во 1967 година, во кој не е предвидена изградба на хотел на просторот определен со оспорената одлука и дека во 1985 година е извршена измена и дополнување на Основниот урбанистички план, според кој во централното градско подрачје односно на подрачјето на општина „Центар“ е предвидена изградба на хотел делукс, но не е определена локацијата каде треба да биде поставен.

5. Според член 8 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија, една од темелните вредности на уставниот поредок на Републиката е уредувањето и хуманизацијата на просторот.

Тргувајќи од ваквото значење на просторот, и во претходниот и во постојниот правен поредок, планирањето на просторот, како битен елемент на неговото уредување, се регулира со закон.

Со постојниот Закон за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ 38/85, 18/89 и 38/90) се пропишани правила кои треба да обезбедат просторот да се уредува и изградува во согласност со општествените, економските, културните и другите потреби на граѓаните на определен простор. Во таа смисла членот 10 од означениот закон определува дека просторното и урбанистичкото планирање претставува единствен и континуиран процес усогласен со развојната и економската политика на земјата, а со членот 18 се пропишува дека со урбанистичкиот план се утврдува организацијата и користењето на просторот на населените места и урбанистичко-техничките услови за изградба на објектите и уредување на просторот врз основа на анализа на постојаната состојба и оценетите потреби и можности за просторен развој во определен плански период.

Од изнесеното произлегува дека урбанистичкиот план е документ од посебно значење за развојот и за животот во населените места, поради што Законот ги пропишува постапката и начинот на неговото донесување, како и условите и постапката за нивното изменување и дополнување.

Според членот 34 од Законот, Собранието на Републиката ги донесува просторните планови, а Собранието на општината ги донесува урбанистичките планови на подрачјето на општината.

Согласно членот 31 од Законот плановите се изработуваат во две фази: нацрт на план и предлог на план, при што нацртот на планот задолжително се става на јавна расправа. Исто така, и за изменувањето и дополнувањето на урбанистичкиот план Законот пропишува посебни услови. Така, според членот 33 од Законот, урбанистичкиот план може да се измени и дополни заради усогласување со плановите за среднорочниот опш-

тествен и економски развој, како и поради дејство на виша сила и тоа според постапка и на начин предвидени за донесување на плановите, за разлика од претходниот текст на законот, кој даваше можност помали измени и дополнувања на деталниот урбанистички план да се вршат на начин и во постапка определени со пропис на општината.

Од изнесените одредби на Законот, произлегува дека законодавното тело настојува при планирањето на просторот да обезбеди максимална студиозност и аналитичност при нивното подготвување, како и строг режим за изменување и дополнување на плановите, што соодветствува на значењето што тие документи го имаат во општествениот и економскиот развој и животот на граѓаните.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека членот 54 од Законот треба да се толкува поврзано со другите законски одредби кои ја изразуваат целта и суштината на урбанистичкото планирање, како и со уставните одредби кои ја определуваат Владата како носител на извршната власт (член 88 и 91 од Уставот), а не како регулатор на општествените односи.

Во конкретниот случај, за просторот што го опфаќа оспорената одлука постои неусогласеност помеѓу Деталниот и Основниот урбанистички план, во смисла што деталниот план за тој простор предвидува други содржини (собрание, пошта, силос-гаражи), додека основниот план предвидува изградба на хотел на подрачјето на Општина Центар, но притоа не ја определува локацијата за негово поставување, а меѓусебната неусогласеност на Деталниот и Просторниот урбанистички план, според оценката на Судот не може да се решава со примената на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

Судот го оценуваше прашањето дали Владата може да го применува членот 54 од Законот и да утврдува локација за објекти независно од решенијата содржани во урбанистичките планови, и утврди дека тоа не произлегува ниту од системот на просторното и урбанистичкото планирање ниту од содржината на наведената одредба.

Со оглед на тоа што за градското подрачје, во кое спаѓа локалитетот на плоштадот „Маршал Тито“ постои Основен урбанистички план од кој се гледа дека на подрачјето на општина „Центар“ се предвидува изградба на хотел делукс, без притоа да се определи локацијата каде треба да биде поставен и Детален урбанистички план кој, на тој локалитет, не предвидува изградба на хотел, Судот, исто така, утврди дека оспорената одлука на Владата не е донесена во функција на утврдување на елементи за определување услови за градба за предвидениот објект, туку значи предвидување изградба на објект надвор од урбанистичкиот план, со што се врши изменување и дополнување на постојниот урбанистички план, надвор од постапката пропишана со Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање, се доведува во прашање определбата за уредување и хуманизација на просторот, се негира улогата на граѓаните и на другите органи и организации во планирањето на уредувањето на просторот и се нарушуваат односите помеѓу носителите на законодавната и извршната власт

6 Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

7 Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 104/94
22 март 1995 година
С к о п ј е

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

717.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија и членовите 70 став 1 алинеја 1 и 47 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седниците одржани на 10 и 24 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВААТ:

а) Тарифниот систем за дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија донесен од Работничкиот совет на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ на 30 јануари 1995 година;

б) Одлуката за поместување на цената на електрична енергија донесена од Работничкиот совет на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ на 30 јануари 1995 година;

в) Одлуката за давање согласност на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија, донесена од Владата на Република Македонија на 30 јануари 1995 година, и

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на Одлуката за утврдување на највисокото ниво на цената на електричната енергија, донесена од Владата на Република Македонија на 30 јануари 1995 година.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија по поднесени иницијативи на Велибор Царовски, Блаже Паневски, Мицко Стевков, Андреј Филковски, Димче Мацаровски, Стојан Чундев и Димитар Митрушевски, сите од Скопје, Синдикатот за градежништво – Скопје, Владимир Веџоски од Струга, Трајко Арсов од Титов Велес, Општинската организација на Сојузот на глуви и наглуви и Општинскиот сојуз на пензионерите од Прилеп, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што тие не се во согласност со начелото на еднаквост утврдено во член 9 од Уставот, со начелото на еднаква правна положба на субјектите на пазарот утврдено во член 55 од Уставот, и затоа што не се во согласност со член 52 од Уставот и со член 1 од Законот за измени и дополнувања на Законот за претпријатијата.

5. На седницата Судот утврди дека на 30 јануари 1995 година Работничкиот совет на „Електростопанство на Македонија“ ги донел Тарифниот систем за измена и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија и Одлуката за поместување на цената на електрична енергија.

Судот, исто така утврди дека по поведувањето на постапката за оценување на уставноста и законитоста на оспорените акти, на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ е формиран Управен одбор, како орган на управување, наместо дотогашниот Работнички совет кој што ги донел оспорените акти.

Според член 1 од Законот за измени и дополнување на Законот за претпријатијата („Службен

весник на Република Македонија“ бр. 19/93) со јавните претпријатија, меѓу кои и „Електростопанство на Македонија“, основани од Републиката управува управен одбор, кого го сочинуваат претставници на Републиката што ги избира Владата на Република Македонија и работници на јавното претпријатие. Управниот одбор го сочинуваат 11 членови од кои седум именува Владата, а четири се избираат од редот на вработените врз основа на стручност и компетентност.

Со јавните претпријатија основани од Републиката раководи директор кого го именува и разрешува Владата. Според членот 196-з став 1, одредбите од законите со кои се уредени прашањата за начинот и постапката за избор и именување на органите на управување и на работороводен орган во претпријатијата од посебен општествен интерес основани од Републиката престануваат да важат со влегување во сила на овој закон.

Со оглед на тоа што Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ е основано од Републиката и како такво врши дејности од јавен интерес. Судот наоѓа дека работничкиот совет не е овластен орган да го донесува Тарифниот систем и Одлуката за поместување на цената на електричната енергија.

6. Судот, исто така, утврди дека со Тарифниот систем за измена на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија и со Одлуката за поместување на цената на електричната енергија се утврдени тарифните ставови за потрошувачи на висок напон на 110 кв, 35 кв, 10 кв и останата потрошувачка, и на тарифните ставови за категоријата на потрошувачи домаќинства и тарифните ставови на останатата потрошувачка на низок напон (0,4 кв).

Понатаму, Судот утврди дека со донесените акти потрошувачите на висок напон и потрошувачите на низок напон во зависност од потрошувачката на електрична енергија, се поделени во групи и врз основа на тоа зависно од потрошувачката на електрична енергија се утврдува цената.

Со член 55 став 1 од Уставот се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото. Согласно став 2 на истиот член од Уставот, Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот и презема мерки против монополската положба и монополското однесување.

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото уверување, имотната и општествената положба.

Согласно член 15 од Законот за облигационите односи во засновањето на двостраните договорни односи учесниците поаѓаат од начелото на еднаква вредност на взаемните давања.

Од изнесеното произлегува дека односите во користењето и плаќањето на електричната енергија се облигациони односи, затоа што и електричната енергија е стока. Како облигациони односи и во однос на нив се применува правилото на еквивалентност на меѓусебните давања како посебен израз на принципот на еднаквост во односите на пазарот.

Во таа смисла, Судот оценува дека друг критериум освен вредноста на потрошената електрична енергија не може да биде основ за различна положба на граѓаните и на другите корисници на електричната енергија.

Според тоа, утврдувањето на различните тарифни ставови во зависност од количината на потрошената енергија, а не со оглед на вредноста на потрошената енергија ги доведува корисниците во меѓусебна нееднаква положба, бидејќи цената на електричната енергија не е формирана според нејзината вредност, туку според критериум што не е непосредно поврзан со пазарната вредност на електричната енергија. Поради тоа, Судот утврди дека со тоа се нарушени уставно утврдените начела на еднаква правна положба на субјектите на пазарот и еднаквоста на граѓаните.

7. Судот утврди дека Владата на Република Македонија на 30 јануари 1995 година, согласно член 87 од Законот за енергетика, донесе Одлука за давање согласност на Тарифниот систем за дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија.

Со оглед на тоа што Тарифниот систем и Одлуката на „Електростопанство на Македонија“ се акти донесени од ненадлежен орган, во конкретниот случај Одлуката на Владата со која е дадена согласност на Тарифниот систем за измени и дополнувања на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија не е во согласност со Законот.

8. Во однос на одлуката на Владата на Република Македонија за определување на највисокото ниво на цената на електричната енергија, Судот утврди дека нема основи за понатамошно водење на постапката и одлучи како во точката 2 од оваа одлука.

9. Судот, исто така, утврди дека Тарифниот систем и Одлуката за поместување на цената на електричната енергија со тоа што се донесени од претпријатие кое врши јавни овластувања, а не се објавени во „Службен весник на Република Македонија“, не се во согласност со член 52 од Уставот на Република Македонија.

10. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

11. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 27/95, 28/95, 34/95
35/95, 49/95, 52/95, 77/95
122/95, 125/95, 145/95,
148/95 и 149/95
10 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р **Јован Проевски**, с.р.

718.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 72 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 10 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точката 9 од Упатството за начинот на спроведување на единственото читање на броилата, обработка, начин на достава, плаќање на сметки од потрошувачите на електричната енергија од категоријата домаќинства и останати од 0,4 Кв, донесено од ЈП „Електростопанство на Македонија“ - Скопје.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У.бр. 185/94 од 15 мај 1995 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и со закон.

4. На седницата Судот утврди дека со точката 9 од Упатството за начинот на спроведување на единственото читање на броилата, обработка, начин на достава, плаќање на сметки од потрошувачите на електрична енергија од категоријата домаќинства и останати потрошувачи од 0,4 Кв, се предвидува манипулативните трошоци за хартија, програми за пресметка на сметките, трошоците на компјутерите за потрошувачите од домаќинство да изнесува 0,7% од вредноста на сметката за потрошената електрична енергија.

5. Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви, а според член 15 став 1 од Законот за облигациони односи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/78), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот се применува како републички пропис, во засновањето на двостраните договори учесниците поаѓаат од начелото на еднаквата вредност на взаемните давања.

Од изнесеното произлегува дека односите поврзани со наплатувањето на сметките за потрошената електрична енергија се дел од облигационите односи што настануваат меѓу претпријатијата за дистрибуција на електрична енергија и граѓаните во купопродажбата на електричната енергија како стока на пазарот. Притоа, за овие односи согласно член 15 од Законот задолжителен е принципот на еквивалентност на меѓусебните давања кои според мислењето на Судот, се протега не само во однос помеѓу испорачаната енергија и исплатената цена, туку и по однос на направените трошоци на претпријатието за изготвувањето на сметките и цената што ја плаќаат граѓаните за изготвување на тие сметки. Во конкретниот случај цената што граѓаните ја плаќаат на име трошоци за изготвување на сметките не се доведени во зависност од стварните трошоци за изготвувањето на тие сметки, туку таа е одредена во зависност од цената платена за потрошената електрична енергија.

Со оглед на тоа што нема суштинска поврзаност меѓу цената што се плаќа за потрошената електрична енергија и трошоците на претпријатието за изготвување на сметките, Судот оцени дека со доведувањето на висината на овие трошоци во зависност од цената на потрошената електрична енергија, а не во зависност од стварните трошоци, не е во согласност со означените одредби од законот.

Освен тоа, Судот смета дека со ваквиот начин на утврдување на висината на манипулативните трошоци, граѓаните се доведуваат во положба кога за изготвување на нивните сметки се прават еднакви стварни трошоци да плаќаат нееднаква цена на тие трошоци во зависност од потрошената електрична енергија, а не во зависност од тие стварни трошоци. Поради тоа, Судот смета дека нема основи за доведување на граѓаните во ваква различна положба односно дека ваквиот начин на пресметување на манипулативните трошоци, не е во согласност со уставното начело на еднаквоста.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 185/94
10 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

719.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 14 став 1 и член 69 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Законот за работењето и управувањето на организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес („Службен весник на СРМ“ бр. 36/77).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по сопствена иницијатива, поведе постапка за оценување уставноста на законот означен во точката 1 од ова решение, затоа што оцени дека основано може да се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. На седницата Судот утврди дека со овој закон се утврдуваат општите начела за работењето и основите за управувањето на организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес (комунални организации). Дејностите односно работите што се од суштинско значење за работењето на организациите на здружениот труд и за другите самоуправни организации и заедници и се неопходен услов за животот и работата на граѓаните и другите корисници, според овој закон, се комунални дејности од посебен општествен интерес, а собранието на општината со одлука определува кои комунални дејности, односно работи, се од посебен општествен интерес. Посебниот општествен интерес во вршењето на комуналните дејности, Законот го обезбедува и со учество на претставници на општествената заедница во управувањето со комуналната организација. Претставниците на општествената заедница, според овој закон, учествуваат во одлучувањето за основните намени за користење на средствата, програмите за развој и основните услови за здобивање на доходот и работењето, именувањето и разрешувањето на работодавните органи, како и во донесувањето на статутот, финансискиот план и за статусните промени. Понатаму, Законот предвидува одлуките на органите на управувањето на комуналната организација да се донесуваат со мнозинство гласови на членовите на комуналната организација. Исто така, Законот го овластува собранието на општината да дава согласност на актите што ги носат комуналните организации. Овој закон ги овластува собранијата на општините, со одлука да можат да утврдат обврска за основање самоуправна интересна заедница во областа на комуналните дејности, како и да ги утврдат начелата на нејзината организација и меѓусебните односи во неа и да пропишат обврска за плаќање на придонес на таа заедница.

5. Согласно член 114 став 2 од Уставот на Република Македонија, единици на локалната самоуправа се општините.

Според ставот 4 на овој член од Уставот, општините се финансираат од сопствени извори на приходи определени со закон и со средства од Републиката.

Во членот 115 став 1 од Уставот е предвидено во единиците на локалната самоуправа, меѓу другото, граѓаните непосредно и преку свои претставници да учествуваат во одлучувањето за прашањата од локално значење.

Согласно ставот 2 на овој член од Уставот општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на нејзината работа го врши Републиката.

Ставот 3 на овој член од Уставот предвидува Републиката со закон да може да и довери вршење на определени работи на општината.

Имајќи ги предвид наведените одредби Судот утврди дека Уставот им го определил статутот на општините не како општествено-политички заедници, кои како такви беа носители на власта, туку како единици на локалната самоуправа во кои граѓаните, меѓу другото, учествуваат за прашања од областа на комуналните дејности. Според овие уставни одредби, општините немаат оригинална функција на власт што би ја остварувале преку свои органи, туку ги извршуваат надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на нивната работа го врши Републиката.

Од наведените одредби Судот, исто така, утврди дека Уставот ја овластил Републиката, со закон да може да и довери вршење на определени работи на општината што значи и пренесување на дел од јавната власт, но едновременно и дека тие овластувања можат да бидат одземени.

Имајќи ги предвид промените што настанаа во правниот систем на Републиката што се одразуваат низ Уставот на Република Македонија, Судот утврди дека оспорениот закон, покрај суштински содржи и терминологишки неусогласености, поради што оцени дека е несогласен со Уставот на Република Македонија.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџама, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов.

У.бр. 81/95
17 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р **Јован Проевски**, с.р.

720.

Врз основа на член 15 и член 70 точка 11 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на 31.05.1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во точката 1 од Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 25/95) зборовите „15 мај“ се заменуваат со зборовите „1 јуни“, а процентот „23“ се заменува со процентот „18“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.06.1995 година.

О бр. 02-15/100-95
31 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р **Борко Ставовски**, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

I

Врз основа на правосилно решение на Окружниот суд Скопје Рег. бр. 68 од 7.03.1995 година од Судскиот регистар на политичките партии бришана е: Партија за социјална правда на Македонија со седиште во Скопје, со важност од 26.05.1995 година.

II

Под Рег. бр. 74 – Политичката партија – Партија за демократски просперитет – Партија за народно единство во Македонија – ПДП – ПНЕ со седиште во Скопје врз основа одлуката од 17.04.1995 година го определи одговорното лице – претседател на партијата Г. Невзат Халили.

Од Окружниот суд во Скопје

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 303/95, на регистарска влошка бр 1-53314-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за превоз и услуги „ПАН-ПРЕВОЗ“ увоз-извоз д о о Скопје, ул. „Димитрие Џуповски“ бр 24-б

Во надворешен промет се проширува дејноста агенциски услуги во транспортот – услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посредништво, вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот, консигнација и сл

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 303/95. (1358)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 17221/94, на регистарска влошка бр 1-30339-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за трговија „ФИКС“ ц о увоз-извоз, ул „Бањалучка“ бр 30, Скопје

Се менува досегашното седиште на претпријатието за трговија „ФИКС“ ц о увоз-извоз ул „Бањалучка“ бр 30 и во иднина ќе биде на ул „Пролет“ бр 1, II/6, Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 17221/94 (1214)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 17280/94, на регистарска влошка бр 1-57252-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во внатрешно и надворешно работење во трговска дејност на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ТАЛМ-КОМЕРЦ“ ц о увоз-извоз ул „Александар Македонски“ 66, Скопје

Претпријатието е основано со акт за основање а основач е Мендизоска Лила од Кичево

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090131, 090132, 030003, 060502, 020140, 110309, 110903, 013121, 013122, 070310, 070320, 110909

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Мендизоска Лила, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 17280/94 (1215)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 17174/94, на регистарска влошка бр 1-57622-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија и услуги на големо и мало „МАЛЕСИЈА 5“ д о о експорт-импорт, ул „137“ бр 5, Гостивар

Претпријатието е основано со акт за основање бр 01 01 од 23 12 1994 год а основач е Таневска Благница

Дејности 05030, 050301, 050302, 06050, 060501, 060502, 060503, 06060, 060601, 060602, 060609, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 08012, 080121, 080122, 080123, 080129, 08019, 080190, 08020, 080201, 080202, 09017, 090171, 090172, 090179, 11030, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 11090, 110903, 110905, 110909.

070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно-трговскиот промет, комисиони работи, консигнациони работи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно агенциски работи

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Таневска Благоица, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 17174/94 (1216)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 14743/94, на регистарска вложка бр 1-57326-0-0-0, го запиша во судскиот основањето во приватна сопственост и запишување на правото на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Новинското претпријатие „ПЕГАЗ ПРИНТ“ ц о експорт-импорт, ул „Васил Горгов“ бр 22/55, Скопје

Основач на претпријатието е Тодоровска Татјана од Скопје, ул „Васил Горгов“ бр 22/55.

Дејности: 012421, 012429, 013400, 013500, 013909, 030003, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090183, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110908, 110909, 120190, 120311, 120312, 120349, 120363, 110109

Претпријатието е самостоен правен субјект кој во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за обврските одговара со сите свои средства

Овластен за застапување во надворешно-трговскиот промет е Тодоровска Татјана

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1217/94 (1217)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 40/95, на регистарска вложка бр 1-57502-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие на големо и мало „ИНТЕР РИГО“ д о о експорт-импорт, ул „Пеце Карев“ бр 22, Т Велес

Дејности: 090171, 011941, 011949, 012410, 012421, 012429, 013021, 013022, 013400, 013909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070210, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080119, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, консигнациона продажба, угостителски и туристички услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, лизинг работи, меѓународен транспорт (превоз) на стоки и патници

Неограничени овластувања Целосна одговорност

Вујовиќ Емилија, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 40/95 (1223)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 226/95, на регистарска вложка бр 1-57649-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „ХАСАДИ КОМПАНИ“ д о о увоз-извоз, ул „Антон Попов“ бр 11/31, Скопје

Основач на претпријатието е Расим Зекири од Скопје

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, застапување на странски правни и физички лица, комисион, консигнација, реекспорт

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка и одговара со сите свои средства

Директор на претпријатието е Расим Зекири овластен застапник со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 226/95 (1224)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 269/95, на регистарска вложка бр 1-57673-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги, „АРКОМ“ д о о ул „Народен фронт“ бр 5/33, Скопје

Претпријатието е основано со договор за основање бр 01-1/1-94 од 30 12 1994 год

Основачи на претпријатието се Арсов Јордан, ул „Народен фронт“ бр 5/33 и Арсова Лидија ул „Народен фронт“ бр 5/33, од Скопје

Дејности 01131, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011390, 011710, 011741, 011832, 011930, 011941, 011949, 012130, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 01251, 012611,

012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012699, 012701, 012703, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013072, 013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013200, 013310, 013320, 013903, 020110, 02012, 020129, 020131, 020139, 020140, 030003, 050301, 050302, 060501, 060502, 060609, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 070119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090124, 090129, 090139, 090140, 090150, 090160, 09018, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски физички и правни лица, долгорочна производствена кооперација, меѓународна шпедиција и транспорт, агенциски услуги во транспортот, консигнациона продажба, комисиона продажба, угостителски и туристички услуги, извоз-увоз на стоки и услуги во малограничниот промет со соседните земји (Грција, Бугарија, Србија и Албанија) слободни царински продавници

Неограничени овластувања Целосна одговорност

Лице овластено за застапување на работите од внатрешниот и надворешно-трговскиот промет и работење е Лидија Арсова, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 269/95 (1225)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 476/95, на регистарска вложка бр 1-57847-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство и трговија „РЕ-МАК-Е Р“ д о о увоз-извоз, ул „Методија Митевски“ бр 13/1-8, Скопје

Скратен назив е ППТ „РЕ-МАК-Е Р“ д о о увоз-извоз, Скопје

Основач на претпријатието е Роберт Едровски, ул „Методија Митевски“ бр 13/1-8, Скопје

Дејности 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со Грција, Србија, Албанија и Бугарија, консигнација, реекспорт и комисиони работи

Неограничени овластувања Целосна одговорност

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Роберт Едровски, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 476/95 (1226)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 808/95, на регистарска вложка бр 1-56851-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија и услуги „ТРИ-А“ д о о увоз-извоз, ул „Шидска“ бр 26-1/9, Скопје

Се брише Александровски Александар, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Александровска Емилија, директор

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 808/95 (1227)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 11859/94, на регистарска вложка бр 1-57772-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешниот промет на Претпријатието за трговија, услуги и обука Авто-Школа „РОМА“ ц о експорт-импорт, ул „Палмиро Тољати“ бр 28, Скопје

Основач на претпријатието е Љуан Селими ул „Палмиро Тољати“ бр 29, Скопје

Дејности 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110303, 110309, 110620, 110901, 110902, 110909, 060501, 060502, 060601, 060602, 060803, 120190, 070310, 070320

Во правниот промет со трети лица претпријатието ќе истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот

Лице овластено за застапување на претпријатието е Љуан Селими, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 11859/94 (1228)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 16673/94, на регистарска вложка бр 1-56853-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешниот промет на Претпријатието за трговија, транспорт на големо и мало „БУМАГ КОМЕРЦ“ ц о увоз-извоз, ул „Благоја Тоска“ згр 31-П/11, Тетово

Претпријатието е основано со акт за основање од 7 12 1994 год, а основачи се Јовановски Андро и Јовановска Љубица

Дејности 06050, 060501, 060502, 060503, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 08011, 080119, 070121, 070190, 08020, 080201, 080202, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 090201, 070310, 070320

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување во надворешно и внатрешно трговскиот промет е Јованоски Андреј, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 16673/94 (1229)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 15793/94, на регистарска влошка бр 1-56604-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за промет и услуги „ЖАИ-КОМЕРЦ“ д о о експорт-импорт, с Љубанци бр 42, Скопје

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070126, 070127, 070128, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070240, 070250, 110103, 110909, 050301, 050302

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 15793/94 (1230)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 366/95, на регистарска влошка бр 1-57795-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на правото за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, производство, градежништво, шпедиција и инженеринг „ТМЕБЕЛ“ д о о експорт-импорт, месност Ливада Гевгелија

Претпријатието е основано со одлука за основање од 09 01 1995 год, а основач е Емилија Проданова, Бул „Гевгелија“ блок-Г л-4/14, Гевгелија

Дејности 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 050302, 110401, 110403, 110404, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110611, 110620, 110902, 110903, 110909, 080121, 080201, 080202, 080190, 012201, 012202, 12310, 012322, 012323, 012324, 070310, 070320, слободни царински продавници, фри шопови, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, туристичко-угостителски услуги во странство, меѓународен транспорт на стоки и патници и шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка

Неограничени овластувања Целосна одговорност

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Емилија Проданова, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 366/95 (1231)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 175/95, на регистарска влошка бр 1-57729-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет и услуги „СТЕФАНИ-С“ д о о увоз-извоз, ул 7-а бр 171, с Орешани, Скопје

Претпријатието е основано со одлука за основање 01/94 од 30 11 1994 год, а основачи се Снежана Силјановска и Томислав Продановски од Скопје

Дејности 011311, 011312, 0121313, 011314, 011319, 011711, 011729, 011749, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070130, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090139, 090140, 110302, 110303, 110309, 110403, 110404, 110901, 110905, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во правниот промет со стоки и услуги, застапување на странски правни и физички лица, консигнација, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија, Грција

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот

Лице овластено за застапување во надворешниот трговски промет е Снежана Силјановска, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 175/95 (1232)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 124/95, на регистарска влошка бр 1-58051-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ПРАКТИКА МС“ д о о ул „Гого Михајловски“ бр 9, Скопје

Дејности 011312, 011314, 011319, 011320, 011390, 011741, 012421, 013021, 013022, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 080123, 090131, 090171, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090209, 110302, 110303, 110309, 110902, 110903, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациони и комисиони работи

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Мирана Пантовиќ, директор со неограничени овластувања за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 124/95 (1233)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 15539/94, на регистарска влошка бр 1-3450-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Трговското претпријатие „АДРИЈА АГЕНТ“ д о о експорт-импорт, ул „243“ бр 15, Скопје

Трговското претпријатие „АДРИЈА АГЕНТ“ д о о експорт-импорт, ул „243“ бр 15, Скопје го менува седиштето и во иднина ќе гласи ул „Прашка“ бр 30, Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 15539/94 (1234)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1263/95, на регистарска влошка бр 1-12425-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за финансиско-консултивни услуги „ВИБОСС“ д о о експорт-импорт, со по ул „Васил Главинов“ бр 3/5-4, Скопје

Се брише досегашниот застапник Соња Рафајловска, директор без ограничување а се запишува Рафајловски Момир, директор без ограничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1263/95 (1235)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1131/95, на регистарска влошка бр 1-42916-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно-трговски промет на Претпријатието за производство и трговија на мало и големо „НУМ“ д о о. увоз-извоз, ул „Горги Димитров“, бр 14/1-4, Скопје

Претпријатието за производство, трговија на мало и големо „НУМ“ увоз-извоз, ул „Горги Димитров“ бр 14/1-4, Скопје, го менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет

Се брише Нелоски Мишко, директор со неограничено овластување Се запишува Нелоски Владимир, директор со неограничено овластување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1131/95 (1234)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 851/95, на регистарска влошка бр 1-58175-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на право за вршење на надворешно-трговски промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „ФИЛФИ“ п о извоз-увоз, ул „Октомвриска Револуција“ бр 42, Е1/10, Куманово

Основач на претпријатието е Богдана Стојановска од Куманово, ул „Октомвриска Револуција“ бр 42, Е1/10

Дејности 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012830, 013021, 013122, 020120, 020140, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080129, 080190, 090150, 090171, 110301, 110302, 110109, 110309, 110909, 080201, 080202, 070310, 070320, малограничен промет со сите соседни земји, увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови на царинска тарифа, привремен увоз, комисиона и консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, реекспорт, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, компензациjsки работи, работи во надворешен промет

Целосно овластување Потполна одговорност

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е директорот Богдана Стојановска

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 851/95 (1235)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 16470/94, на регистарска влошка бр 1-56976-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „МАРИ-МАЈ“ д о о увоз-извоз, ул „Блок 82“ А згр Б1/8, Тетово

Претпријатието е основано со акт за основање бр 01/94 од 19 12 1994 год а основач е Боби Апостолоски од Тетово

Дејности 012613, 013909, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090181, 090189, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција, консигнација

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Се запишува Боби Апостолоски, директор со неограничени овластувања за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 16470/94 (1236)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 17143/94 на регистарска вложка бр 1-57208-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното, трговско и услужно претпријатие на големо и мало „ВЕ-БА“ д.о.о. увоз-извоз бул. „АВНОЈ“ бр 48/2-9, Скопје

Претпријатието е основано со одлука за основање од 22.12.1994 год., а основач е Верица Клопчевска

Дејности 011313, 011315, 011390, 011949, 012130, 012321, 012421, 012512, 012513, 012521, 012522, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 012820, 012830, 013021, 013121, 013903, 030003, 060501, 060502, 070111, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090150, 090160, 090201, 110302, 110303, 110304, 110309, 110109, 110903, 110909, 070310, 080320, комисиона продажба, продажба на странски стоки на консигнација, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, застапување на странски фирми, реекспорт, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција, Албанија, услуги во друмскиот сообраќај и шпедиција, превоз на стоки во друмскиот сообраќај

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно трговскиот промет е Верица Клопчевска, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 17143/94 (1303)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1080/95, на регистарска вложка бр 1-58251-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало „МИ-ЕНД-БИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Благоја Стрчков“ бр 8, Скопје

Претпријатието е основано со договор за основање од 23.12.1994 год.

Дејности 013010, 013021, 013022, 013060, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013091, 03099, 013111, 013112, 012113, 012114, 012115, 013119, 013121, 013122, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 067213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110902, 110909, 070310, 070320

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Здравев, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1080/95 (1239)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 852/95, на регистарска вложка бр 1-58176-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на право за вршење на надворешно-трговски промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „ИВИВИ“ п.о. извоз-увоз, ул. „Никола Карев“ бр 2, Куманово

Основач на претпријатието е Зоран Младеновски ул. „Никола Карев“ бр 2, Куманово

Дејности 012310, 012321, 012322, 012323, 012421, 012613, 012622, 012623, 012810, 012820, 012830, 013021, 013022, 013041, 013042, 013050, 013121, 013122, 060501, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 067213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 090122, 090123, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090150, 090201, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со сите соседни земји, увоз и извоз на стоки и услуги од сите видови по царинска тарифа, привремен увоз, комисиона и консигнациона продажба, меѓународна шпедиција, реекспорт, превоз на стоки во меѓународен друмски сообраќај, компензациони работи - работи во надворешно-трговскиот промет

Целосно овластување Потполна одговорност

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Зоран Младеновски

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 852/95 (1240)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНКИ ЛИЦА

Основачот на Претставништвото „ЈОРДАН ЧИПЕВ АНОНС“ К. Паланка, Претпријатието „Јордан Чипев - АНОНС“ - Кустендил, Р. Бугарија, врз основа на решението на МОС на РМ бр. 18-2904/2-94 од 5.IV.1994 година известува за следното:

- Досегашното седиште на претставништвото „Јордан Чипев - АНОНС“ кое се наоѓаше во Крива Паланка се менува и сега гласи:

- Седиштето на претставништвото „Јордан Чипев - АНОНС“ ќе биде во Скопје на ул. „Коста Шахов“ бр. 8.

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1119/94 од 3. V. 1995 година е отворена стечајна постапка над должникот АД во меновита сопственост за трговија „ГРАДИНАР-ЕКСПОРТ“ Скопје, Градски суд блок 5 локал 2.

За стечаен судија е одредена Јелница Серафимовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски ул. „Јане Сандански“ бр 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 21. VI. 1995 година во 8,00 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (892)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 565/95 од 23. V. 1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ИПП „УНИ-МАК“ од Скопје, ул. „Панче Неделковски“ бр. 56.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Рувелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11. VII. 1995 година во 10,50 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (894)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 269/95 од 18. V. 1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПОС ЗК „Венец“ од с. Д. Дисан - Неготино.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Игњо Јанчев од с. Долни Дисан, Неготино, телефон 61-306.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 6. VII. 1995 година во 11,20 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (895)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1068/94 од 12. XII. 1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ИНТЕРАЛМЕ-РО“ Скопје, Трговски центар бр. 24, населба Лисиче.

За стечаен судија е одреден Лилјана Савовска, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Раде Стефановски, ул. „Пелистерска“ бр 1-П/7, телефон 251-738

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 1. II. 1995 година во 9,30 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (896)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 888/94 од 28. XII. 1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие - експорт импорт „МАК ТРИУМФ“ од Скопје, ул. „11 Октомври“ кула 15 бр 3.

За стечаен судија е одреден Љупчо Хаџи Димов, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-П/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22. II. 1995 година во 8,10 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (897)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст бр 1193/94 од 12 XII 1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатије за промет на големо и мало „МАДОНА КО-МЕРЦ“ од Скопје, ул. „Петре Филиповски Гарката“ бр 1/2-4.

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Александар Врбовски од Скопје, ул. „Рудо“ бр. 17, телефон 263-472

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 1. II 1995 година во 9,25 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје

(898)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Битола, врз основа на чл. 145, а во врска со чл. 144 од Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација и решението за одобрување на нацртот за главна делба на имот на стечајниот должник ОТП „Охридска трговија“ во стечај, – Охрид по предметот Ст бр. 332/94, за 19.06 95 година во 12 часот свикнува рочиште на кое се повикуваат доверителите на должникот за расправање за нацртот за главна делба.

Од Окружниот стопански суд во Битола

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст бр 226/95 од 18 IV 1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатије „ВАГРЕС ТРЕЈД“ ДОО Скопје, ул. „Горге Андреевски Кун“ бр. 15.

За стечаен судија е одредена Оливера Рафајловска, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје ул. „Рувелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 30. V 1995 година во 10,40 часот соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(762)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 38/93), Друштвото со ограничена одговорност во општествена сопственост за меѓународен автотранспорт и шпедиција „ТРАНСКОП“ – Битола ДОО П.О., објавува

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.
2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во два примероци, од кои едниот до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, а другиот до Друштвото со ограничена одговорност во општествена сопственост за меѓународен автотранспорт и шпедиција „ТРАНСКОП“ Битола ДОО П.О.
4. Седиштето на „ТРАНСКОП“ Битола ДОО П.О. е во Битола, ул. „Иво Лола Рибар“ бб.

Врз основа на чл. 34 од Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 38/93), Управниот одбор на АДМС ОХИС „Наум Наумовски – Борче“ – Ц.О. – Скопје, објавува

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. АДМС – ОХИС „Наум Наумовски – Борче“ Ц.О. – Скопје ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавување на огласот.
2. Евентуалните побарувања да се пријават на образецот пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со Општествен капитал, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 3/94.
3. Барањето се поднесува во два примерка од кои едниот на адреса на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Булевар „Илинден“ бб – Скопје, а другиот на адреса на АДМС – ОХИС „Наум Наумовски – Борче“ Ц.О. „Првوماјска“ бб – Скопје.

Врз основа на член 1 од Одлуката за трансформација на претпријатието и член 12 од Одлуката за издавање на акции, работоводниот орган на ПОС „Мактранс“ Ц.О. увоз-извоз – Скопје, распишува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Акциите ги издава ПОС „Мактранс“ Ц.О. увоз-извоз, со седиште во ул. „810“ бр. 3-а Скопје, регистрирано во Окружниот стопански суд во Скопје, срег. 2703-92 (во натамошниот текст: Претпријатието) врз основа на решение бр. 15-230-95 од 28.03.1995 година издадено од Комисијата на Владата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал со кое е дадена согласност за отпочнување на трансформацијата на Претпријатието

2. Основната главница на Претпријатието е поделена во 65.000 акции, со номинална вредност во износ од 6.500.000 ДЕМ.

Акциите се издаваат во апоени од 100 ДЕМ.

Акционерската главница ја сочинуваат:

– 15.000 обични акции издадени заради дополнително вложување, чија номинална вредност претставува 30% од вредноста на Претпријатието и изнесува 1.500.000 ДЕМ.

9.574 обични акции чија номинална вредност претставува 19,27% од вредноста на Претпријатието и изнесува 957.400 ДЕМ.

Со Одлуката за претварање на интерни акции издадени според член 4 од Законот за исплата на лични доходи, за непосредна заедничка потрошувачка и средства за исхрана на работниците во текот на работата во обични акции дел. бр. 05-655 од 04.04.1995 година извршена е конверзија на интерни акции во обични, базирана на проценката на вредноста на капитализираниот општествен капитал.

– 15.000 обични акции за продажба на идеален дел од Претпријатието на лица кои имаат право на купување под повластени услови. Номиналната вредност на овие акции претставува 30% од вредноста на Претпријатието и изнесува 1.500.000 ДЕМ.

– 6.064 приоритетни акции кои претставуваат 15% од вредноста на општествениот капитал и се издаваат на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Номиналната вредност на овие акции изнесува 606.400 ДЕМ.

– 19.362 приоритетни акции Претпријатието и издава на Агенцијата за трансформација на претпријатието со општествен капитал. Доминантниот сопственик има обврска да ги откупи останатите акции до 51% од вредноста на акционерската главница во рок од најмногу 5 години. Номиналната вредност на овие акции изнесува 1.936.200 ДЕМ.

3. Обичните акции се уплатуваат во:

- денари;
- девизни средства кои се водат како штеден влог во банките;
- денари стекнати со продажба на ефективна конвертибилна странска валута;

Кога обичните акции се плаќаат со девизни средства што се водат како штеден влог, обичните акции се купуваат со потврдите што ги издаваат банките.

4. Право на купување на акции од Претпријатието под еднакви услови имаат домашни и странски, физички и правни лица.

5. Понудите за купување на акции издадени заради дополнително вложување во затворени пликови се доставуваат до Комисијата за прибирање на понуди, во седиштето на издавачот.

Во понудата купувачот го наведува бројот на акции кои има намера да ги купи и нивната вкупна номинална вредност.

Во состав на понудата влегува и Програма за развој на Претпријатието.

6. Право на купување под повластени услови имаат:

- работниците кои во Претпријатието работеле најмалку 2 години пред донесувањето на Одлука за трансформација на претпријатието;
- лицата чиј работен однос престанал во Претпријатието и кои во него непрекинато работеле најмалку 2 години и
- пензионираните работници кои во Претпријатието непрекинато работеле најмалку 2 години.

Иделаниот дел од Претпријатието се продава со основен попуст од 30% од номиналната вредност, зголемен за 1% за секоја полна година на работен стаж во Претпријатието, со тоа што вредноста на купениот идеален дел со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ.

Правото на попуст се одобрува индивидуално. Височината на попустот се утврдува со решение врз основа на пријавата за запишување на акции и документацијата на Претпријатието.

7. Средствата за купување акции под повластени услови се уплаќаат одеднаш, во рок од 3 месеци од денот на запишувањето на купување на акции. Запишувањето на акции се врши со потпишување на Изјава за упис на акции во седиштето на издавачот.

8. Рок за доставување на понуди за купување на акции издадени заради дополнително вложување и за запишување на купување на акции под повластени услови е 15 дена од денот на објавувањето на Јавниот повик на продажба на акции.

9. Уплатата на акции се врши на посебна сметка на Претпријатието.

10. Информативниот пакет за претпријатието може да се купи во Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

Врз основа на чл. 34 од Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал, Акционерското друштво Металуршко-хемиски комбинат „Злетово“ – А.Д. ц.о. – Титов Велес, објавува

ОГЛАС

СО КОЈ ГИ ПОВИКУВА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Акционерското друштво Металуршко-хемиски комбинат „Злетово“ – А.Д. – ц.о. – Титов Велес ги повикува поранешните сопственици и нивните наследници, државјани на Република Македонија, да ги најават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Најавувањето на побарувањата се врши образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

3. Своите барања барателите ги доставуваат до Акционерското друштво Металуршко-хемиски комбинат „Злетово“ – А.Д. – ц.о. – Титов Велес, ул. „Васа Кошулчева“ б.б. – Титов Велес.

Врз основа на член 33 и 35 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на Р.М. бр. 38/93) ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНФЕКЦИЈА И УСЛУГА „НОВ ЖИВОТ“ Д.О.О. Ц.О. УВОЗ – ИЗВОЗ Скопје објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. ППКУ „НОВ ЖИВОТ“ Д.о.о.ц.о. Увоз Извоз Скопје отпочнува со постапка за довршување на трансформацијата на општествениот капитал во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се довикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.

3. Седиштето на ППКУ „НОВ ЖИВОТ“ Д.о.о.ц.о. Увоз – Извоз Скопје е на улица 16 Македонска Бригада 1-а 91000 Скопје.

4. Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до ППКУ „НОВ ЖИВОТ“ д.о.о.ц.о. Увоз – Извоз Скопје и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на посебен образец пропишан од Агенцијата (Сл. вес. на РМ бр. 3/94).

Врз основа на чл. 33 и чл. 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Сл. весник на РМ 38/93, и на одлуката за преземање на дејствија за спроведување на Законот за трансформација на А.Д. ЗИК „Црвена Свезда“ Штип ДОО „Млекара“ Штип, Управниот одбор на А.Д. ЗИК „Црвена Свезда“ Штип ДОО „Млекара“ Штип објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД А.Д. ЗИК „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ ШТИП ДОО „МЛЕКАРА“ – ШТИП

1. Со овој оглас се повикуваат сите сопственици и нивните наследници (државјани на РМ) да ги пријават своите побарувања од А.Д. ЗИК „Црвена Свезда“ Штип ДОО „Млекара“ Штип согласно член 33 и 34 од

Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Побарувањата да се достават на образец пропишан од Агенцијата согласно член 35 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, односно согласно Правилникот за формата и содржината на образецот за барање заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници во постапката за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Службен Весник на РМ 3/94 и да се достават до А.Д. ЗИК „Црвена Свезда“ Штип ДОО „Млекара“ Штип и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Седиштето на А.Д. ЗИК „Црвена Свезда“ Штип ДОО „Млекара“ Штип е на ул. „Железничка“ бб.

4. Рок на доставувањето на побарувањата е 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен Весник на Р.М.“

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ 38/93) АД ЗИК „Црвена Свезда“ Штип, ПТП „Живино Комерц“ ДОО Штип – ДОО „Живинарска фарма“ Штип, ул. „Рибник“ бб, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. АД ЗИК „Црвена Свезда“ Штип, ПТП „Живино Комерц“ ДОО Штип ДОО „Живинарска Фарма“ Штип, ул. „Рибник“ бб, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во два примероци од кои едниот до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал, а другиот до АД ЗИК „Црвена Свезда“ Штип, ПТП „Живино Комерц“ ДОО „Живинарска Фарма“ Штип, ул. „Рибник“ бб.

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93) Акционерското друштво во мешовита сопственост ЗИК „СТРУМИЦА“ – Струмица, објавува:

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. АДМС ЗИК „СТРУМИЦА“ Струмица, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во два примероци од кои едниот до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, а другиот до АДМС ЗИК „СТРУМИЦА“ – Струмица.

јата со општествен капитал, а другиот до АДМС ЗИК „СТРУМИЦА“ – Струмица ул. „Гоце Делчев“ бр. 44 Струмица.

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93) ДОО „ВИНОЈУГ – КОМЕРЦ“ од ГЕВГЕЛИЈА објавува:

ОГЛАС

ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. ДОО „ВИНОЈУГ – КОМЕРЦ“ од ГЕВГЕЛИЈА, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат до ДОО „ВИНОЈУГ – КОМЕРЦ“ од ГЕВГЕЛИЈА на ул. „Н. Вардарски“ бр. 12 во ГЕВГЕЛИЈА и еден примерок до Агенцијата на Република Македонија за трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал „Млекара“ Свети Николе

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатието со општествен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 г., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 77 во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал „АГРО-МЕХАНИКА“ – Струмица

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 26.04.1995 г., донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бр. 107 во време од 7 до 14 часот.

ПОС „АГРО-МЕХАНИКА“ – СТРУМИЦА

СОДРЖИНА

638.	Указ бр. 4 на Претседателот на Република Македонија	641	658.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Кочо Рацин“ – Скопје	645
639.	Указ бр. 5 на Претседателот на Република Македонија	641	659.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Спомен домот на културата „Кочо Рацин“ – Кичево	645
640.	Одлука за заштитна цена на ситнолисниот ориенталски суров тутун од родот од 1995 година	641	660.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Глигор Прличев“ – Охрид	646
641.	Одлука за заштитна цена на пченицата од родот 1995 година	641	661.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Ацо Шопов“ – Штип	646
642.	Одлука за определување на локацијата за изградба на погон за производство на конзервиран зеленчук и овошје на подрачјето на општината Битола	642	662.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ВПОС „Струмички слив“ – Струмица	646
643.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Ибраим Темо“ с. Стримница, Тетово	642	663.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за заштита на спомениците на културата „Народен музеј“ – Охрид	646
644.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Пашко Васа“ с. Групчин – Тетово	642	664.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Комбинирана детска установа „Рада Поцева“ – Кавадарци	646
645.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Дервиш Цара“ с. Долно Палчиште – Тетово	642	665.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Детското одморалиште „Пелистер“ – Битола	647
646.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Горѓија Пулески“ – Скопје	643	666.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Живко Брајковски“ – Скопје	647
647.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ за возрастни „А. С. Макаренко“ – Скопје	643	667.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Драги Тозија“ – Ресен	647
648.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Исмаил Кемали“ село Нераште – Тетово	643	668.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Народната библиотека „Ванчо Прке“ – Винаца	647
649.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО ЦОУ „Мирче Ацев“ село Бач – Битола	643	669.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во РО за згрижување и воспитание на деца „Снежана“ – Скопје	648
650.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Даме Груев“ с. Градско – Т. Велес	643	670.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Тодор Арсов“ с. Зрновци – Кочани	648
651.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Свети Кирил и Методиј“ – Битола	644	671.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Климент Охридски“ с. Облешево – Кочани	648
652.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Горѓи Сугарев“ – Битола	644	672.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Раде Краговче“ – Кочани	648
653.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Вера Которка“ с. Клевовце – Куманово	644	673.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Гоце Делчев“ с. Конче – Радовиш	648
654.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за спорт и рекреација „Македонија“ – Прилеп	644	674.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе	649
655.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Злетовски рудар“ – Пробиштип	644	675.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Свети Климент – Охридски“ Бутел – Скопје	649
656.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ОУ „Димитар Македонски“ – Скопје	645	676.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Рајко Жинзифов“ – Скопје	649
657.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на УТУЦ „Лазар Татев“ – Скопје				

677.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кузман Јосифовски – Питу“ – Скопје	649	699.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Никола Карев“ – Пробиштип	654
678.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Борис Кидрич“ с. Сарај – Скопје	649	700.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Ибраим Темо“ с. Стримнице – Тетово	654
679.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Хемискиот училишен центар „Марија Кири-Склодовска“ – Скопје	650	701.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Фестивалот за забавни мелодии „МАКФЕСТ“ – Штип	654
680.	Одлука за разрешување именување претставници на Републиката во Советот на ЕУЦ „Јане Сандански“ – Битола	650	702.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на РО за спорт и рекреација „Македонија“ – Прилеп	655
681.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на УСО „Јосип Броз Тито“ – Битола	650	703.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Самостојното основно училиште „Мирче Ацев“ с. Кучичино – Кочани	655
682.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Домот на културата „Кочо Рацин“ – Скопје	650	704.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на УСО „Димитрија Чуповски“ – Титов Велес	655
683.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Младинскиот културен центар – Скопје	651	705.	Одлука за именување претставници на Републиката во Работничкиот совет на ВПОС „Струмички слив“ – Струмица	655
684.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Пашко Васка“ с. Групчин – Тетово	651	706.	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе при Домот на културата „Ацо Шопов“ – Штип	655
685.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Војдан Чернотрински“ – Скопје	651	707.	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во РО ОУ „Пецо Даскалот“ село Долнени – Прилеп	656
686.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип	651	708.	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во РО ОУ „Круме Волнароски“ с. Тополчани – Прилеп	656
687.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Единство“ – Македонски Брод	651	709.	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во ОУ „Вера Которка“ с. Клевовце – Куманово	656
688.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Гоце Делчев“ село Босилево – Струмица	652	710.	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на ОУ „Светозар Марковиќ“ село Старо Нагоричане – Куманово	656
689.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Хасан Тахсими“ с. Седларево – Тетово	652	711.	Одлука за именување претставници на општините во Собранието и во Советот на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола	657
690.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Работничкиот универзитет „Ванчо Прке“ – Штип	652	712.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 152/94 од 10 мај 1995 година	657
691.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Исмаил Кемали“ с. Нераште – Тетово	652	713.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 186/94 и У.бр. 187/94 од 10 мај 1995 година	658
692.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Гоце Делчев“ – Демир Хисар	652	714.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 87/95 од 10 мај 1995 година	659
693.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ – Титов Велес	653	715.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 16/95 од 10 мај 1995 година	659
694.	Одлука за именување претставници на Републиката во Работничкиот совет на Золешката градина „Скопје“ – Скопје	653	716.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 104/94 од 22 март 1995 година	660
695.	Одлука за именување претставници на Издавачкиот совет на НИРО Службен весник на Република Македонија – Скопје	653	717.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 27/95, 28/95, 34/95, 35/95, 49/95, 52/95, 77/95, 122/95, 125/95, 145/95, 148/95 и 149/95 од 10 мај 1995 година	661
696.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Климент Охридски“ с. Драчево – Скопје	653	718.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 185/94 од 10 мај 1995 година	662
697.	Одлука за именување претставници на Републиката во Работничкиот совет на Библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје	654	719.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 81/95 од 17 мај 1995 година	663
698.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ПОС за шумарство „Шар“ – Гостивар	654	720.	Одлука за изменување на Одлуката за есконтната стапка на Народна банка на Република Македонија	664